

**- РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА УСЛУГИ
АД СКОПЈЕ ГРУПАЦИЈА -
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА
КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА
НА 31 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА**

Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>КОНСОЛИДАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА</u>	<u>4</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>9</u>

Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на Консолидирана годишна сметка и Консолидиран годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Консолидирана годишна сметка (Консолидиран извештај за финансиската состојба и Консолидиран извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Консолидиран годишен извештај за работењето

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:

Собранието на акционери на

Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
ГРУПАЦИЈА

ул. „16^{-та} Македонска Бригада“ бр.18

Скопје

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на Групацијата Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје (во понатамошниот текст: „Групацијата“), коишто ги вклучуваат Консолидираниот извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2023 година, Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот извештај за промени во главнината, Консолидираниот извештај за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на консолидираните финансиски извештаи без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групацијата за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Групацијата.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Основи за мислење со резерва

1. Како што е наведено во БЕЛЕШКА 23 – Нематеријални средства приложена кон консолидираните финансиски извештаи на Групацијата, истата има прикажано Гудвил во вкупен износ од 9.353 илјади денари. Групацијата не извршило мерење на објективната вредност на Гудвилот според неговата пазарна вредност на датумот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиска состојба согласно МСС 36 – Обезвреднување на средства

2. Како што е наведено во БЕЛЕШКА 24 – Материјални средства приложена кон консолидираните финансиски извештаи на Групацијата, со состојба на 31 декември 2023 година Групацијата има евидентирано земјиште во вкупен износ од 138.083 илјади денари. Групацијата не поседува доказ за сопственост на земјиштето (имотен лист), туку истото му е дадено на користење од страна на Република Северна Македонија. Постапката за добивање право на сопственост над земјиштето е сеуште во тек и заклучно со 31.12.2023 година не е завршена. Според нашето мислење земјиштето не треба да биде признаено како средство во консолидираниот извештај за финансиската состојба се до завршување на постапката за стекнување на правото на сопственост.

3. Како што е наведено во БЕЛЕШКА 27 – Краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања приложена кон консолидираните финансиски извештаи на Групацијата, со состојба на 31 декември 2023 година Групацијата има евидентирано побарувања од купувачи во вкупен износ од 257.985 илјади денари. Во овие побарувања се вклучени сомнителни и спорни побарувања, тужени побарувања и побарувања по основ на камати во износ од 227.800 илјади денари. Групацијата нема направено проценка за оштетувањето на погоре наведените побарувања ниту пак има признаено било какви резервирања поради оштетување за истите, со што со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2023 година средствата се преценети а трошоците и загубата потценети за погоре наведениот износ.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите дадени во пасусот Основи за мислење со резерва, консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје ГРУПАЦИЈА на 31 декември 2023 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласување на прашање

Без да го квалификуваме нашето мислење ние обрнуваме внимание на БЕЛЕШКА 31.2 - Судски спорови приложена кон консолидираните финансиски извештаи во која се вели дека со состојба на 31 декември 2023 година Групацијата се јавува во 32 (триесет и две) судски постапки од кои во 27 постапки се јавува како тужител во износ од 296.029 илјади денари а во 5 судски постапки се јавува како тужена страна. Овие судски постапки се комплексни, неизвесни и долготрајни но сепак во наредниот период можат да се очекуваат значајни приливи на парични средства.

Нашето мислење не е квалификувано во однос на ова прашање.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Менаџментот на Групацијата е исто така одговорен за подготвување на консолидираниот годишен извештај за работата во согласност со член 384, член 352 и член 477 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 99/22).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали консолидираниот годишен извештај за работењето е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на и за годината која што завршува на 31 декември 2023. Нашата работа во однос на консолидираниот годишен извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во консолидираниот годишен извештај за работењето се конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Консолидираниот годишен извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на ГРУПАЦИЈАТА Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје за годината која завршува на 31 декември 2023.

Прилеп, 29.04.2024 година

Овластен ревизор




Петко Ристески

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител



Петко Ристески

**Консолидирани финансиски извештаи
за годината завршена на 31 декември 2023 година
во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија
за
Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје, Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје и Когел Стил ДОО
Скопје (ГРУПАЦИЈА)**

- **Консолидиран извештај за финансиската состојба**
- **Консолидиран извештај за сеопфатна добивка**
- **Консолидиран извештај за промени во главнината**
- **Консолидиран извештај за паричните текови**

Овие консолидирани финансиски извештаи се усвоени на ден 29.02.2024 година со Одлука број 0202-646/3 од 29.02.2024 година и потпишани од Одбор на директори.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на ГРУПАЦИЈА Рудници и железарница услуги АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2023 година

	Белешки	31 декември 2023 во (000) МКД	31 декември 2022 во (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	23	9.353	9.353
Материјални средства	24	395.035	403.951
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства	25	61	61
Вкупно нетековни средства		404.449	413.365
Тековни средства			
Запиши	26	12.281	12.776
Побарувања од поврзани друштва	27	117	117
Побарувања од купувачи	27	257.985	268.788
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	27	268	659
Побарувања од државата по основ на даноци	27	2.240	3.798
Побарувања од вработените	27	164	164
Останати краткорочни побарувања		-	-
Краткорочни финансиски средства	27	17.942	17.942
Парични средства и парични еквиваленти	28	12.266	8.253
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	27	29.179	30.748
Вкупно тековни средства		332.443	343.245
ВКУПНО СРЕДСТВА		736.892	756.610
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви	29		
Основна главнина		505.781	505.781
Премии на емитирани акции		(11.502)	(11.502)
Ревалоризациска резерва		207.805	207.805
Резерви		18.870	29.775
Акумулирана добивка		26.009	25.188
Пренесена загуба		(72.176)	(71.628)
Добивка за деловната година		-	-
Загуба за деловната година		(10.416)	(10.091)
Вкупно главнина и резерви		664.371	675.330
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
Долгорочни обврски		-	-
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски	30		
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва		-	-
Краткорочни обврски спрема добавувачи		10.215	18.774
Обврски за аванси, депозити и кауции		125	125
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		1.607	1.362
Обврски спрема вработените		3.162	2.731
Тековни даночни обврски		2.638	1.946
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		54.688	56.341
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		85	-
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		-	-
Вкупно тековни обврски		72.520	81.280
Вкупно обврски		72.520	81.280
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		736.892	756.610


ГРУПАЦИЈА Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
 Издаден од Одбор на директори
 Акционарско друштво
 Иван Гечески

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
на ГРУПАЦИЈА Рудници и железарница услуги АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2023 година

	Белешки	31 декември 2023 во (000) МКД	31 декември 2022 во (000) МКД
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	5	191.080	258.884
Останати приходи	6	389	337
Вкупно приходи од работењето		191.469	259.220
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство		-	-
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	-
Расходи од работењето			
Трошоци за сировини и други материјали	7	100.353	152.374
Набавна вредност на продадени стоки делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	8	-	8
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	6.736	7.876
Останати трошоци од работењето	10	17.750	19.417
Трошоци за работењето	11	56.472	49.682
Амортизација на материјални и нематеријални средства	12	15.741	15.193
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства		-	-
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	13	1.709	15.048
Вкупно расходи од работењето		198.761	259.595
Финансиски приходи	14	4	2
Финансиски расходи	15	3.042	9.626
Удел во добивката/загуба на придружените друштва		-	-
Добивка/Загуба од редовното работење	16	(10.330)	(9.999)
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	16	(10.330)	(9.999)
Данок на добивка	17	86	92
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	18	(10.416)	(10.091)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината	19	(10.416)	(10.091)
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	20	(10.608)	(10.297)
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество	21	192	205
Основна добивка/загуба по акција (денари по акција)	22	-6,62	-6,42



КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
на ГРУПАЦИЈА Рудници и железарница услуги АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2023 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2022 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2023 година (во 000 МКД)
Основна главнина	505.781	-	-	505.781
Сопствени акции	(11.502)	-	-	(11.502)
Ревалоризациска резерва	207.805	-	-	207.805
Резерви	29.775	-	(10.905)	18.870
Акумулирана добивка	25.186	821	-	26.009
Пренесена загуба	(71.626)	(550)	-	(72.176)
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	-	-	-
Загуба за финансиската година	(10.091)	(324)	-	(10.416)
Вкупно главнина и резерви	675.330	(54)	(10.905)	664.371

ОПИС	Состојба на 31 декември 2021 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2022 година (во 000 МКД)
Основна главнина	505.781	-	-	505.781
Сопствени акции	(11.502)	-	-	(11.502)
Ревалоризациска резерва	207.805	-	-	207.805
Резерви	20.737	9.038	-	29.775
Акумулирана добивка	24.962	226	-	25.188
Пренесена загуба	(71.621)	(5)	-	(71.626)
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	9.259	-	(9.259)	-
Загуба за финансиската година	-	(10.091)	-	(10.091)
Вкупно главнина и резерви	685.422	(832)	(9.259)	675.330


 ГРУПАЦИЈА Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
 Извршен член на Одбор на директори
 Иван Гечески

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на ГРУПАЦИЈА Рудници и железарница услуги АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2023 година

	31 декември 2023 во (000) МКД	31 декември 2022 во (000) МКД
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	(10.416)	(10.091)
Амортизација на основни средства	15.741	15.193
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	494	(1.201)
Побарувања од поврзани друштва	(0)	-
Побарувања од купувачи	10.803	(763)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	391	(95)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	1.559	997
Побарувања од вработените	-	-
Останати краткорочни побарувања	-	6
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	1.568	563
Вкупно зголемување/намалување на тековните средства	14.816	(493)
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	(8.559)	7.189
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	(8)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	245	187
Обврски кон вработените	430	359
Тековни даночни обврски	692	(1.105)
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	(1.653)	23.316
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	85	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	-	-
Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски	(8.760)	29.939
Вкупно нето готовина од оперативни активности	11.381	34.547
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Материјални и нематеријални средства	(6.824)	(25.460)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	(6.824)	(25.460)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	(543)	(0)
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	-	(20.386)
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	(543)	(20.386)
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	4.014	(11.299)
Готовина на почетокот од годината	8.253	19.552
Готовина на крајот од годината	12.266	8.253


ГРУПАЦИЈА Рудници и
железарница УСЛУГИ АД Скопје
 Извршен директор
 Јован Гечески

БЕЛЕШКИ
КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА
ГРУПАЦИЈА РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА УСЛУГИ АД СКОПЈЕ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2023

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1. Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје е основано на ден 23.06.1997 година и е 100% во приватна сопственост со домашно потекло на капиталот, сврстено во групата на големи ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18, Скопје.

Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 49.50 – цевоводен транспорт.

ЕМБС на Друштвото е 5180694, а ЕДБ 4030997275072.

Основната главнина на Друштвото изнесува 8.035.808 евра со вкупен број на акции во износ од 1.571.668 со номинална вредност од 5,11 евра по акција во посед на 2895 акционери (2929 акционери во 2021 година).

Органи на управување на друштвото се:

- а) Собрание,
- б) Одбор на директори.

Претседател на Одборот на директори е Горѓе Качурков. Раководно и одговорно лице за работењето на РЖ УСЛУГИ АД Скопје е Јован Гечески. Неизвршни членови на Одборот на директори се:

- Филип Мешков, дипломиран правник;
- Александар Кечовски, дипломран машински инженер;
- Славчо Стојанов, дипломиран машински инженер;

Друштвото е:

- доминантен сопственик на Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје односно учествува со 100% во главнината на истото, која изнесува 5.800 евра.
- учествува со 75% во основната главнина на КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје кое има основачки влог во вкупен износ од 3.756 евра.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2022 година Друштвото има просечен број на вработени лица 72. Во претходната 2022 година овој број на вработени изнесуваше 73.

Овластено раководно и одговорно лице е Јован Гечески - Извршен член на Одбор на директори со ограничени овластувања при склучување на договори и потпишување на документи над 250.000 ЕУР во внатрешниот и надворешниот промет.

Друштвото котира на Македонската берза за хартии од вредност.

2. Когел Стил ДОО Скопје е основано на ден 09.06.2014 година. Доминантен сопственик на Друштвото односно со процент од 75% во главнината, учествува Рудници и Железарница Услуги АД Скопје, а со 25% учествува Енергетски Институт ДОО Скопје. Управител на друштвото е Александар Кечовски и истиот го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со ограничени овластувања. Ограничувањата се однесуваат на финансиски документи кои поминуваат вредност над 2.500 евра и за нив е потребна претходна писмена согласност од содружниците. Друштвото е сврстено во групата на мали ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18.

Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 35.23 – Трговија на гас преку дистрибутивни системи.

ЕМБС на Друштвото е 6959644, а ЕДБ 4043014516358.

Основната главнина на Друштвото изнесува 308 илјади денари.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2023 година Друштвото има просечен број на вработени лица 19. Во претходната 2022 година овој број на вработени исто така изнесуваше 19.

3. Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје е основано на ден 01.09.2006 година. Доминантен и единствен сопственик на Друштвото е Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје. Друштвото е сврстено во групата на мали ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18.

Согласно НКД, шифрата на претежна дејност на Друштвото е 46.71 – Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи.

ЕМБС на Друштвото е 6137172, а ЕДБ 4030006602810.

Основната главнина на Друштвото изнесува 360 илјади денари.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2023 година Друштвото нема вработени лица исто како и во претходната 2022 година.

Управител на друштвото е Ристо Димитровски со ограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основ за подготовка на консолидираните финансиски извештаи

ГРУПАЦИЈАТА РЖ УСЛУГИ АД СКОПЈЕ известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство („Службен весник на РМ“, бр., 159/09, 164/10 и 107/11), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди МСС – прифатени во Република Македонија,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување КТМФИ.

Приложените финансиски извештаи претставуваат консолидирани финансиски извештаи на Групаацијата.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Групаацијата ќе продолжи да работи и во иднина.

2.2. Основ за составување и презентирање на консолидираните финансиски извештаи

При подготвување на консолидираните финансиски извештаи Групаацијата применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основ на кој биле засновани, промени во опкружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на нивната објективна вредност, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по нивната нето реализациона вредност и слично.

Ефектите од промената во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

Консолидираните финансиски извештаи на Групаацијата се подготвуваат по метод на споредливост и тоа тековна со претходна година и се презентираат во илјади (000) МКД. Онаму каде е потребно споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршените презентации во тековната година.

2.3. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Групаацијата ќе продолжи да работи во догледна иднина, Групаацијата нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Групаацијата.

2.4. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

Во тековната 2023 година Групацијата има трансакции изразени во странска валута.

2.5. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од консолидираниот извештај за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2023	31 декември 2022
1 EUR	61,4950 ден.	61,4932 ден.
1 USD	55,6516 ден.	57,6535 ден.

2.6. Односи со поврзани страни и нивни трансакции

За целите на консолидираните финансиски извештаи, поврзани субјекти се оние субјекти кај кои што едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на другото друштво утврдени согласно МСС 24 - Обелоденување на поврзани субјекти. Односите помеѓу Групацијата и нејзините поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди, одделно се прикажани во белешките кон консолидираните финансиски извештаи.

Трансакциите помеѓу поврзаните страни (Енергоуслуги ДООЕЛ, Когел Стил ДОО Скопје) и отворените салда се обелоденуваат во финансиските извештаи на групата. Трансакциите помеѓу поврзаните страни во рамките на групата и отворените салда се елиминираат при подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи на групата по метод на потполна консолидација. Трансакциите помеѓу поврзаните страни главно се однесуваат на давање и примање на стоки и услуги (наемнина) и нивно вреднување. Утврдување на трансферните цени се врши врз принципот трошоци плус, односно по цена на чинење плус просечна маржа во дејноста на групата.

2.7. Споредбени показатели

Консолидираните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна вредност. Консолидираните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година. Консолидираните финансиски извештаи за тековната година редовно се ревидираат со што се овозможува споредливост со показателите во консолидираните финансиски извештаи од претходната година.

БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПОРЦЕНКИ

3.1. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средство може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба но најмногу до 5 години и со амортизациона стапка од 20%. Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и коригира најмалку еднаш годишно.

3.2. Материјални средства

3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурираната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е еднаков на износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, или на објективната вредност на друг надомест којшто е даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа набавната (куповната) цена, вклучувајќи ги сите увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и рабати се одбиваат за да се дојде до набавната (куповната) цена.

Набавната вредност на средство кое се произведува во сопствена режија се определува со користење на истите принципи како и за стекнато средство. Ако Групацијата произведува слични средства за продажба во нормалниот тек на работење, набавната вредност е еднаква на набавната вредност на средствата што се произведуваат за продажба (МСС 2). Сите интерни добивки се елиминираат при определувањето на набавната вредност на средството, додека трошоците предизвикани од прекумерното трошење на материјал, труд или други ресурси кои биле направени заради сопствената изградба на средство не се вклучуваат во неговата набавна вредност.

Ставките на недвижности, постројки и опрема кои се утврдени со попис, а претходно не биле евидентирани во деловните книги, се признаваат по проценета фер вредност а во корист на ревалоризационите резерви.

Ако сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ, за разликата се врши вредносно усогласување до надоместливиот износ. Добивките или загубите настанати со продажба, се определуваат преку споредба на продажната со сметководствената вредност.

Инвестиционите вложувања се оние издатоци со кои се продолжува векот на употреба на средството, се зголемува неговиот капацитетот, се зголемува квалитетот на производите кои се произведуваат со тоа средство или се намалуваат трошоците на производство на тие производи. Вредноста на инвестиционите вложувања се додава на набавната вредност и така зголемената основица се амортизира.

3.2.2. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Групацијата пресметува амортизација со примена на пропорционална метода.

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:

	31 декември 2022	31 декември 2021
Градежни објекти	40 години	40 години
Опрема	10-20 години	10-20 години

Возила	4-10 години	4-10 години
Останата опрема	4-10 години	4-10 години
Канцелариски мебел	5 години	5 години

Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како во претходните така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Групацијата и изнесуваат:

	31 декември 2023	31 декември 2022
Градежни објекти	2,5 %	2,5 %
Опрема	5,0 % - 25,0 %	5,0 % - 25,0 %
Возила	10,0% - 25,0 %	10,0% - 25,0 %
Останата опрема	10,0% - 25,0 %	10,0% - 25,0 %
Канцелариски мебел	20,0 %	20,0 %

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација.

Пресметувањето на амортизацијата започнува истиот ден кога средството станува расположливо за употреба т.е. кога тоа е на локацијата и во состојба неопходна за тоа да биде оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Средството престанува да се амортизира на првиот ден од датумот кога средството е класифицирано како средство што се чува за продажба согласно со МСФИ 5 и од датумот кога средството е отпишано.

3.2.3. Отпишување (повлекување од употреба и отуѓување)

Недвижности, постројки и опрема се отпишуваат од деловните книги во момент на отуѓување или доколку понатаму од него не се очекуваат никакви идни економски поволности.

Добивките или загубите кои настануваат со отпишувањето на одредено средство, се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од отуѓувањето на тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход во периодот во кој се настанати.

Недвижностите, постројките и опремата кои во согласност со МСФИ 5 - Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења, ги исполнуваат критериумите да бидат класифицирани како нетековни средства кои се наменети за продажба се вреднуваат во согласност со одредбите на овие сметководствени политики кои се однесуваат на нетековни средства наменети за продажба.

3.3. Обезвреднет имот

Одредбите од оваа точка се однесуваат на следните видови на имот:

- Недвижности, постројки и опрема,
- Нематеријални средства,
- Учество на капиталот во зависни и поврзани друштва.

Ако на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба постојат индикации дека вредноста на некое средство од ставот 1 од оваа точка е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност. Надоместливата вредност преставува нето продажната цена или употребната вредност во зависност која од овие две е повисока. Ако надоместливата вредност е помала од неговата сметководствена вредност, сметководствената вредност се сведува на надоместливата вредност и истовремено се намалуваат ревалоризационите резерви доколку претходно биле формирани за тоа средство.

Доколку не се формирани ревалоризациони резерви или формираните резерви се искористени за друга цел, за износот на загубата од обезвреднување се признава расход на периодот. Ако на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба постојат индикации дека претходно признатата загуба од обезвреднување повеќе не постои или дека е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност на тоа средство.

За средства кои се вреднуваат по моделот на ревалоризација (објективна, фер вредност), загубата поради обезвреднување призната во претходните години, се признава како приход односно зголемување на ревалоризационата резерва, а сметководствената вредност се зголемува за надоместливата вредност.

3.4. Вложувања во недвижности

Недвижностите (земјиште и/или градежен објект) кои не се користат за потребите на деловното работење и извршување на дејноста, а се поседуваат од Групацијата за остварување на приходи од издавање под закуп или за зголемување на вредноста на недвижноста, се класифицираат како вложувања во недвижности.

По почетното признавање, вложувањата во недвижности се вреднуваат по методот на фер вредност. Фер вредноста на вложувањата во недвижности е нивната пазарна вредност која ја одредува квалификуван проценител.

Добивките или загубите кои се настанати поради промена на фер вредноста на вложувањата во недвижности се признаваат како приход, односно расход за периодот во кој се направени.

Дополнителните трошоци кои се поврзани со вложувањата во недвижности, сметководствено се опфаќаат на начин утврден со стандардите а кој важат за недвижностите, постројките и опремата.

3.5. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во консолидираните финансиски извештаи на Групацијата според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Групацијата поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во другите друштва.

3.6. Нетековни средства што се чуваат за продажба

Нетековното средство се класификува како средство наменето за продажба доколку неговата сметководствена вредност може првенствено да се поврати преку продажна трансакција а не преку продолжување со користење.

За едно средство да се класифицира како нетековно средство наменето за продажба, според условот од ставот 1 од оваа точка, потребно е да се исполнат и дополнителни услови:

- средството да е достапно за моментална продажба во тековната состојба во која се наоѓа,
- продажбата на средството е веројатно да се реализира во рок од една година од денот на признавање како нетековно средство наменето за продажба, под што се подразбира дека постои план или одлука за продажба на средството. За продажбата на средството да биде веројатна, мора да постои пазар за тоа средство, а понудената цена да биде разумно утврдена за да се овозможи продажба во рок од една година.

Нетековните средства кои се рекласифицирани како нетековни средства што се чуваат за продажба се вреднуваат по пониска вредност од:

- сметководствената (сегашна) вредност и
- фер вредноста намалена за продажните трошоци.

Сметководствената вредност преставува вредност по која средството се води во деловните книги во моментот на неговата рекласификација како средство наменето за продажба.

Фер вредноста е пазарната вредност на денот на продажбата. Трошоците за продажба се трошоци кои можат директно да се припишат на продажбата на средството и кои не вклучуваат финансиски трошоци или даноци. Трошоците за продажба се утврдуваат според вредноста во моментот на проценка, а не според износот кој се очекува во моментот на идна продажба.

Ако сметководствената вредност е пониска од проценетата фер вредност намалена за продажните трошоци, вредноста по која нетековното средство наменето за продажба се вреднува во деловните книги, останува непроменета. Но, доколку сметководствената вредност е поголема од фер вредноста намалена за продажните трошоци, сметководствената вредност треба да се корегира и да се сведе на износот на фер вредноста намалена за продажните трошоци.

Разликата помеѓу повисоката сметководствена вредност и пониската фер вредност се прикажува како расход по основ на обезвреднување.

По истекување на месецот во кој нетековното средство е рекласифицирано во нетековно средство наменето за продажба, се прекинува со пресметка на амортизацијата.

3.7. Политика на признавање на долгорочните финансиски вложувања – хартии од вредност и удели

Хартиите од вредност се класифицираат како:

- хартии од вредност вреднувани по фер вредност,
- хартии од вредност кои се чуваат до нивно доспевање и
- хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот за нивно стекнување. Акциите и уделите се водат според методот на трошокот за вложување (набавна вредност плус трансакционите трошоци, освен хартиите од вредност кои се наменети за тргување).

3.8. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

Отписот на ситниот инвентар се врши еднократно при ставање на истиот во употреба. Амбалажата и автомобилските гумите се отпишуваат 100% при ставање на истите во употреба.

3.9. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.

Во вкупните побарувања најзначајна ставка се побарувањата од купувачите во земјата и странство. За овие побарувања Групацијата ги има усвоено следниве политики: побарувањата од купувачите во земјата ги евидентира во денари и по рочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-3 месеци, од 3-6 месеци, од 6 до 12 месеци, над 12 месеци).

Побарувањата од купувачите во странство ги евидентира во соодветни странски валути и во денари и по рочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-3 месеци, од 3-6 месеци, од 6 до 12 месеци, над 12 месеци).

Побарувањата кои се сомнителни и неизвесни во наплатата Групацијата ги евидентира на посебна сметка на сомнителни и спорни побарувања во која спаѓаат сомнителните ненаплатени побарувања и тужените побарувања. За оние побарувања кои се постари од 3 години и се ненаплативи Групацијата врши исправка на вредноста на крајот на секоја деловна година по директен метод. Вака отпишаните побарувања се сврстуваат во даночно непризнати расходи.

За побарувањата од купувачи спрема кои е отпочната стечајна постапка, Групацијата врши редовно пријавување на своето побарување и за истото врши исправка на вредноста по индиректен метод.

Доколку побарувањето е признато од страна на стечајниот управник неговиот отпис е сврстен во групата на даночно признати расходи. За тужените побарувања за коишто постои правосилно судско решение за наплата а кои не можат да се наплатат, за истите Групацијата врши директна исправка на вредноста и оваа исправка е сврстена во групата на даночно непризнати расходи.

Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност согласно договорот. Пресметаните камати се капитализираат после нивната достасаност согласно договорот. Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност, зголемена за каматата согласно склучениот договор.

3.10. Парични средства и парични еквиваленти

Парите на сметките во денари кај комерцијалните банки се водат во номинални износи според доставениот извод за состојбата на прометот на тие сметки.

Парите во благајна во денари се искажуваат по номинална вредност.

Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиската состојба.

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот.

За целите на составување на консолидираниот извештај за парични текови:

- паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување (денарски и девизни),
- паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните, високо ликвидни вложувања, кои брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност (рок на достасаност до 3 месеци и помалку).

3.11. Платени трошоци за идни периоди (АВР)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот на кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи за да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

3.12. Долгорочни обврски

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народната банка на денот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиската состојба, но и на крајот на секој месец во случај кога се отплаќаат долгови.

За долгорочните обврски за кои не се пристигнати опомени и тужбени побарувања, а се постари од три години, Групаацијата врши нивно приходување.

3.13. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци. Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност.

3.14. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити (камати).

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат

според курсот на Денарот на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

3.15. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

Во корист на временските разграничувања се евидентираат и наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди, а за кои не било искажано соодветно побарување.

3.16. Резервирања

Резервации се признаваат кога Групацијата има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан од кој се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во консолидираниот извештај за финансиската состојба намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.17. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесните обврски не се признаваат во консолидираните финансиски извештаи туку само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурен.

3.18. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Групацијата врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Групацијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќање на овие придонеси.

Групацијата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Групацијата нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за консолидираните финансиски извештаи.

Групацијата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Групацијата нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за консолидираните финансиски извештаи.

3.19. Капитал

3.19.1. Основна главнина

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно при промената на уписот на вредноста на капиталот.

3.19.2. Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од страна на Групацијата и кои ги поседува Групацијата се третираат како сопствени (резервски) акции и се признаваат по нивна набавна вредност а се презентираат како намалување на капиталот на Групацијата.

3.19.3. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвата во рамките на Групацијата се должни да издвојат од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите. Доколку резервата надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби за исплата на дивиденди со претходно донесена Одлука.

3.19.4. Ревалоризациони резерви

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективно вреднување на нетековните средства по нивното почетно признавање според набавната вредност, како и од дополнително вреднување на финансиските инструменти кои се расположливи за продажба. Ревалоризациониот вишок се пренесува во акумулираната добивка кога истиот ќе се реализира согласно МСС 16.

3.20. Задржана (акумулирана) добивка/загуба

Во деловните книги на Групацијата посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само со Одлука, а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на Групацијата не се обврзани со договорот на Групацијата / статутот да ја покриваат загубата со внесување на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на Одлука на собранието и според одредбите на Законот за трговските друштва.

3.21. Добивка или загуба во тековната година

Добивката или загубата во тековната година во консолидираниот извештај за финансиската состојба се искажува по оданочување и тоа како добивка, односно загуба од работењето.

3.22. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Групацијата сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Групацијата нема трансакции кои претставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува ни како корисник на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми.

Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за

финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности. Групацијата во тековната 2022 година се јавува и како наемодавател и како наемокорисник на такви на средства.

3.23. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Групацијата не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Групацијата;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Групацијата ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Групацијата од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

3.24. Признавање на расходите

Расходите се признаваат согласно Рамката за составување и презентирање на консолидираните финансиски извештаи (МСФИ).

Во политиката за признавање на расходите, Групацијата се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, при што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и консолидираните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во консолидираниот извештај за финансиска состојба;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка.

3.25. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на консолидираниот извештај за сеопфатна добивка се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати:** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

3.26. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на консолидираниот извештај за сеопфатна добивка се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени или не. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

3.27. Трошоци од позајмици

Трошоците за позајмици се признаваат како расходи за периодот во кој се настанати, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмици директно припишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел на набавната вредност, односно на цената на чинење на средството.

3.28. Данок на добивка

Во согласност со важечката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Друштвата во рамките на Групацијата изготвуваат даночен биланс, пресметуваат и плаќаат данок на добивка по стапка од 10% на остварената добивка, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок на добивка се пресметува согласно законските прописи во РСМ. Одложениот данок на добивка е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднувања на средствата и обврските доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочливи добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

3.29. Заработувачка по акција

Групацијата ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за тековната година која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.30. Промена на сметководствени политики

Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник се применуваат од период во период на конзистентна основа. Сметководствените политики се менуваат доколку тоа е условено со измена или донесување на нови МСС/МСФИ.

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во консолидираните финансиски извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува менаџментот на Групацијата.

Новата сметководствена политика се применува ретроактивно, кога тоа се бара од МСС/МСФИ како од секогаш да била применета, освен кога износот за корекција не може прецизно да се утврди. Во таков случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.

Ефектот кој настанува од ретроактивна примена на новите сметководствени политики се признава како корекција на пренесениот резултат, во согласност со МСС 8.

За оние средства, обврски, приходи и расходи за кои со овој акт не се утврдени сметководствени политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврден во соодветниот МСФИ.

БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

4.1. Финансиски ризици и управување со истите

Групацијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од незиното секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Групацијата е изложена и политики за управување со нив се следните:

4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на странски пазари при што истата е изложена на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Групацијата нема посебна политика за управување со овој вид на ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат финансиски инструменти за избегнување на овој ризик. Според ова, Групацијата е изложена на можни флуктуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

4.1.2. Ризик од промена на цени

Групацијата не е изложена на ризик од промена на цените бидејќи нема вложувања расположливи за продажба (хартии од вредност).

4.1.3. Кредитен ризик

Групацијата е изложена на кредитен ризик во случај кога нејзините купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Групацијата има голем број на купувачи така што овој ризик е минимален но сепак постои. Групацијата нема изградено некоја посебна политика со која би можела да управува со кредитниот ризик или со која би можела да го намали кредитниот ризик.

4.1.4. Каматен ризик

Групацијата се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во текот на 2023 година, Групацијата не користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки може да се каже дека Групацијата не е изложена на ваков вид на ризик.

4.1.5. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите пристигнати обврски. Групацијата нема вакви проблеми во своето работење освен за капитално поврзаното друштво Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје.

4.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, консолидираните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на друштвата во рамките на Групацијата подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2023 години во Групацијата не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

4.2. Финансиски инструменти

4.2.1. Ризик на финансирање

Групацијата врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација) и со користење на краткорочни и долгорочни позајмици со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Групацијата континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

	Во илјади (000) МКД
2023	2022

Долгорочна задолженост	Група	Матично	Група	Матично
Долгорочни обврски	-	-	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	12.266	11.919	8.253	7.874
Нето обврски	(12.266)	(11.919)	(8.253)	(7.874)
Вкупно капитал и резерви	664.371	706.641	675.330	718.357
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот	(1,85%)	(1,68%)	(1,22%)	(1,09%)

	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Вкупна задолженост				
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	72.520	79.005	81.280	85.757
Вкупни средства	736.892	785.646	756.610	804.115
% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства	9,84%	10,06%	10,74%	10,66%

4.2.2. Ризик од девизни валути

Групацијата влегува во трансакции со странски валути кои произлегуваат од набавки на странски пазари, при што истата е изложена на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

	Во илјади (000) МКД					
	Средства		Обврски		Салдо	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
ЕУР	-	-	-	-	-	-
УСД	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) МКД			
	Зголемување за 10%		Намалувања за 10%	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	-	-	-	-
УСД	-	-	-	-
Други	-	-	-	-
Нето ефект	-	-	-	-

4.2.3. Ризик од промена на каматите

Групацијата се изложува на промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Групацијата користи позајмици со фиксни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е:

Финансиски средства	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Некаматносни				
Парични средства	12.266	11.919	8.253	7.874
Побарувања од купувачи	257.985	329.479	268.788	340.348
Дадени аванси	268	-	659	391
Останати побарувања	2.521	839	4.080	1.114

Краткорочни финансиски средства	17.942	-	17.942	-
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	290.983	342.237	299.722	349.727
Каматоносни со променлива каматна стапка				
Парични средства на сметки	-	-	-	-
Дадени депозити во банки	-	-	-	-
Дадени заеми на поврзани друштва	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Некаматоносни				
Обврски кон добавувачи	10.215	18.864	18.774	24.287
Останати тековни обврски	7.617	5.452	6.164	5.129
Вкупно	17.832	24.231	24.939	29.416
Каматоносни со фиксна каматна стапка				
Обврски по кредити со променлива каматна стапка	-	-	-	-
Обврски по кредити (позајмици) со фиксна каматна стапка	54.688	54.688	56.341	56.341
Вкупно	54.688	54.688	56.341	56.341

Групацијата нема побарувања и обврски кои се со променлива каматна стапка.

4.2.4. Ризик од неликвидност

Групацијата е изложена на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Групацијата го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
Приходи од продажба	Група	Матично	Група	Матично
Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва врз други основи	44	44	44	44
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	200.592	187.629	266.615	255.479
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	-	-	16	-
Приходи од наемнини	3.451	3.451	3.404	3.404
Вкупно	204.088	191.124	270.079	258.928
Елиминација по консолидација	(13.008)		(11.196)	
Вкупно по консолидација	191.080		258.884	

Структурата на приходите по сегменти е како што следи:

	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
Приходи од продажба	Група	Матично	Група	Матично
Приходи од наемнини	3.451	3.451	3.404	3.404
Приходи од наемнини на деловен простор	1.072	1.072	312	312
Приходи од наем на резервоари	2.379	2.379	3.092	3.092

Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	187.629	187.629	255.479	255.479
3 (три) барска индустриска вода	79.737	79.737	114.496	114.496
Архивирање	38	38	38	38
Други услуги	31	31	77	77
Хигиенска вода	10.806	10.806	11.148	11.148
Индустриска мека вода	72.841	72.841	97.057	97.057
Надомест за користење на цевководи	8.952	8.952	16.884	16.884
Обезбедување	1.779	1.779	1.780	1.780
Обезбедување и ПП заштита	11.186	11.186	11.749	11.749
Одржување хигиена	-	-	39	39
Обука и сервисирање на ПП апарати	2	2	8	8
ПП заштита и дополнително дежурство	1.932	1.932	1.852	1.852
Техничка документација	-	-	1	1
Телефон	333	333	350	350
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	12.963	-	11.151	-
Префактурирање за Когел	-	-	16	-
Приходи од продажба на добра во земјата (Когел)	12.963	-	11.135	-
Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва врз други основи	44	44	44	44
Закуп на деловни простории на поврзани субјекти	44	44	44	44
Вкупно	204.088	191.124	270.079	258.928
Елиминација по консолидација	(13.008)	-	(11.196)	-
Вкупно по консолидација	191.080	-	258.884	-

БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
Останати приходи	Група	Матично	Група	Матично
Останати приходи од работењето	389	389	309	309
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	-	-	28	28
Вкупно	389	389	337	337
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	389	-	337	-

БЕЛЕШКА 7. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
Трошоци за сировини и материјали	Група	Матично	Група	Матично
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	46.291	46.291	47.471	47.455
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	674	674	242	242
Трошоци за енергија (за производство)	50.013	50.013	100.148	100.148
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	553	553	514	514
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	2.483	2.483	3.603	3.603
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	237	237	63	63
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	104	104	349	349

Вкупно	100.353	100.353	152.390	152.374
Елиминација по консолидација	-	-	(16)	
Вкупно по консолидација	100.353	100.353	152.374	

БЕЛЕШКА 8. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Набавна вредност на продадени стоки				
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	-	-	6	6
Вкупно	-	-	6	6
Елиминација по консолидација	-	-	-	
Вкупно по консолидација	-	-	6	

БЕЛЕШКА 9. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Услуги со карактер на материјални трошоци				
Транспортни услуги	366	366	1.637	1.637
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	555	555	630	630
Услуги за одржување и заштита	4.444	4.444	3.828	3.828
Комунални услуги	179	179	676	676
Останати услуги	1.110	1.110	1.023	1.016
Наем - лизинг	126	83	125	81
Вкупно	6.780	6.736	7.920	7.869
Елиминација по консолидација	(44)		(44)	
Вкупно по консолидација	6.736		7.876	

БЕЛЕШКА 10. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО

	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Останати трошоци на работењето				
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.200	1.200	1.200	1.200
Трошоци за спонзорства и донации	10	10	30	30
Трошоци за репрезентација	276	276	283	283
Трошоци за осигурување	218	218	235	144
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	417	127	230	178
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	10.357	10.357	10.565	10.559
Останати трошоци на работењето	18.235	18.225	18.009	17.737
Вкупно	30.714	30.414	30.552	30.131
Елиминација по консолидација	(12.963)		(11.135)	
Вкупно по консолидација	17.750		19.417	

БЕЛЕШКА 11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Трошоци за вработени	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Останати трошоци за вработените	2.328	1.887	1.646	1.389
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	31	31	229	229
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	555	555	411	406
Трошоци за осигурување	-	-	3	3
Плата и надоместоци на плата - бруто	53.557	42.219	47.394	37.908
Вкупно	56.472	44.693	49.682	39.934
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	56.472		49.682	

БЕЛЕШКА 12. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Амортизација на основни средства	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Трошоци за амортизација (за производство)	15.741	15.741	15.193	15.193
Вкупно	15.741	15.741	15.193	15.193
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	15.741		15.193	

БЕЛЕШКА 13. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати расходи од работењето	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	-	-	10.785	10.785
Останати расходи од работењето	1.709	1.709	4.263	4.263
Вкупно	1.709	1.709	15.048	15.048
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	1.709		15.048	

БЕЛЕШКА 14. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Финансиски приходи	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Останати финансиски приходи	4	-	2	-
Вкупно	4	-	2	-
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	4		2	

БЕЛЕШКА 15. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиски расходи	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	3.038	3.037	9.585	9.575
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	4	4	40	40
Вкупно	3.042	3.041	9.626	9.616
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	3.042		9.626	

БЕЛЕШКА 16. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Добивка/загуба пред оданочување	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Добивка/загуба пред оданочување	(10.330)	(11.173)	(9.999)	(10.905)
Вкупно	(10.330)	(11.173)	(9.999)	(10.905)
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	(10.330)		(9.999)	

БЕЛЕШКА 17. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи друштвата во рамките на Групацијата пресметуваат и плаќаат данокот на добивка.

Пресметка на данок на добивка	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Финансиски резултат од БУ	(10.416)	(11.173)	(9.999)	(10.905)
Непризнати расходи за даночни цели	6.070	6.069	16.348	16.338
Даночна основа	(4.248)	(5.103)	6.349	5.433
Намалување на даночна основа	-	-	-	-
Даночна основа по намалување	855	-	6.349	5.433
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	86	-	635	543
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-	-	-
Пресметан данок по намалување	86	-	635	543
Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	145	145	928	928
Повеќе платен данок на добивка	1.555	624	293	385
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација				

БЕЛЕШКА 18. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивка/загуба	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Нето добивка/загуба	(10.416)	(11.173)	(10.091)	(10.905)

Вкупно	(10.416)	(11.173)	(10.091)	(10.905)
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	(10.416)		(10.091)	

БЕЛЕШКА 19. ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

	2023		Во илјади (000) МКД 2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Вкупна сеофатна добивка/загуба				
Вкупна сеофатна добивка/загуба	(10.416)	(11.173)	(10.091)	(10.905)
Вкупно	(10.416)	(11.173)	(10.091)	(10.905)
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	(10.416)		(10.091)	

БЕЛЕШКА 20. СЕОФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА ИМ ПРИПАЃА НА ИМАТЕЛИ НА АКЦИИ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО

	2023		Во илјади (000) МКД 2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Сеофатна добивка / загуба која им припаѓа на иматели на акции на матичното друштво				
Сеофатна добивка / загуба која им припаѓа на иматели на акции на матичното друштво	(10.608)	(11.173)	(10.297)	(10.905)
Вкупно	(10.608)	(11.173)	(10.297)	(10.905)
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	(10.608)		(10.297)	

БЕЛЕШКА 21. СЕОФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈАШТО ИМ ПРИПАЃА НА НЕКОНТРОЛИРАНОТО УЧЕСТВО

	2023		Во илјади (000) МКД 2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Сеофатна добивка / загуба која им припаѓа на неконтролираното учество				
Сеофатна добивка / загуба која им припаѓа на неконтролираното учество	192	-	205	-
Вкупно	192	-	205	-
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	192		205	

БЕЛЕШКА 22. ОСНОВНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната добивка/загуба по акција се пресметува со делење на добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

2023	Во илјади (000) МКД 2022
------	-----------------------------

	Група	Матично	Група	Матично
Добивка/Загуба по оданочување	(10.416)	(11.173)	(10.091)	(10.905)
Добивка/Загуба за сопствениците	(10.416)	(11.173)	(10.091)	(10.905)
Загуба која припаѓа на имателите на обични акции	-	-	-	-
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	1.571.668	1.571.668	1.571.668	1.571.668
Основна добивка по акција (денари по акција)	(6,62)	(7,11)	(6,42)	(6,94)
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	(6,62)		(6,42)	

БЕЛЕШКА 23. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на нематеријални средства	Гудвил (Goodwil)	Во илјади (000) МКД	
		Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2023)	9.353	179	9.531
- директни зголемувања	-	-	-
- прекнижувања	-	-	-
- расходи и отуѓувања	-	-	-
- ревалоризација	-	-	-
Состојба на НС на 31.12.2023	9.353	179	9.531
Исправка на НС на 01.01.2023		(179)	(179)
- амортизација	-	-	-
- расходи и отуѓувања	-	-	-
- ревалоризација	-	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2023		(179)	(179)
Сегашна вредност на НС на 31.12.2023	9.353	0	9.353

Вид на нематеријални средства	Гудвил (Goodwil)	Во илјади (000) МКД	
		Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2022)	9.353	179	9.531
- директни зголемувања	-	-	-
- прекнижувања	-	-	-
- расходи и отуѓувања	-	-	-
- ревалоризација	-	-	-
Состојба на НС на 31.12.2022	9.353	179	9.531
Исправка на НС на 01.01.2022		(179)	(179)
- амортизација	-	-	-
- расходи и отуѓувања	-	-	-
- ревалоризација	-	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2022		(179)	(179)
Сегашна вредност на НС на 31.12.2022	9.353	0	9.353

Матичното друштво има вложување во Когел Стил ДОО Скопје врз основа на заплена на удел на Енергоуслуги и Гас & Електрицити ДОО Скопје во Когел Стил, во деловна комбинација, согласно проценка

од овластен проценувач, во постапката на извршување преку извршител. Номиналната главнина на Когел Стил ДОО Скопје изнесува 308 илјади денари. Вредноста на друштвото Когел Стил ДОО Скопје согласно погоре наведената проценка направена од страна на овластен проценувач изнесува 19.013 илјади денари. РЖ Услуги во основната главнина на Когел ДОО Скопје учествува со 75%. Износот од 9.353 илјади денари (разликата помеѓу проценетата незатворена вредност во износ од 9.583 илјади денари и 75% од главнината на друштвото во износ од 231 илјади денари) претставува Гудвил.

БЕЛЕШКА 24. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Во илјади (000) МКД							Вкупно
	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелар. инвентар, мебел и транспор. средства	Биолош. средства	Останати материја. средства	Материја. средства во готов	
Набавна вредност на ОС (состојба 01.01.2023)	138.083	218.022	643.168	24.809	11	1.423	-	1.025.516
- директни зголемувања	-	2.073	1.487	3.264	-	-	-	6.824
- прекнижувања	-	-	-	-	-	-	-	-
- расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
- ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ОС на 31.12.2023	138.083	220.095	644.655	28.073	11	1.423	-	1.032.341
Исправка на ОС на 01.01.2023	-	(46.726)	(551.573)	(23.267)	-	-	-	(621.565)
- амортизација	-	(5.521)	(9.474)	(745)	-	-	-	(15.741)
- расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
- ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2023	-	(52.246)	(561.047)	(24.012)	-	-	-	(637.306)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2023	138.083	167.849	83.608	4.061	11	1.423	-	395.035

За земјиштето во вкупен износ од 138.083 илјади денари, Групацијата не поседува доказ за сопственост (имотен лист), туку истото му е дадено на користење од страна на Република Северна Македонија. Во тек е постапка за добивање право на сопственост над ова земјиште, која до 31.12.2023 година сеуште не е завршена.

Групацијата има дадено Хипотеки на својот имот како обезбедување спрема физички лица (Белешка 30.1). Исто така Групацијата има дадено под закуп дел од својот имот со Договор за закуп на складишен простор УЗП бр.191/2019 од 14.01.2019 година, каде како закупец се јавува Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје на период од 4 години продолжен на уште 6 години и истиот завршува на ден 11.02.2029 година. Под закуп на друштвото Супер трејд ДООЕЛ Скопје, РЖ Услуги (матичното друштво) му има издадено надворешен резервоар за мазут за период од 01.07.2019 до 30.06.2025 година.

Во тековната 2023 година Групацијата има нови набавки на основни средства во вкупен износ од 6.824 илјади денари. Дел од овие ново набавени основни средства се однесуваат на:

- Градежни објекти во износ од 2.073 илјади денари;
- Постројки и опрема во износ од 1.487 илјади денари,
- Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебели транспортни средства во износ од 3.264 илјади денари;

Сите недвижности, постројки и опрема со кои располага Групацијата се користат за обавување на неговите деловни активности. Значаен дел од материјалните средства дадени се под хипотека (Белешка 31.1).

Вид на основно средство	Во илјади (000) МКД							Вкупно
	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелар. инвентар, мебел и транспор. средства	Биолош. средства	Останати материја. средства	Материја. средства во готов	
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2022)	138.083	211.213	624.328	23.850	11	1.423	1.149	1.000.056

ГРУПАЦИЈА - Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

-директни зголемувања	-	6.809	18.840	960	-	-	-	26.609
-прекнижувања	-	-	-	-	-	-	(1.149)	(1.149)
-расходи/отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ОС на 31.12.2022	138.083	218.022	643.168	24.809	11	1.423	-	1.025.516
Исправка на ОС на 01.01.2022	-	(41.321)	(542.192)	(22.860)	-	-	-	(606.372)
-амортизација	-	(5.405)	(9.380)	(407)	-	-	-	(15.193)
-расходи/отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2022	-	(46.726)	(551.573)	(23.267)	-	-	-	(621.565)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2022	138.083	171.297	91.595	1.542	11	1.423	-	403.951

БЕЛЕШКА 25. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Долгорочни финансиски средства				
Вложувања во подружница	360	360	360	360
Учество во капитал во зависно друштво Енергоуслуги ДООЕЛ	360	360	360	360
Вложувања во придружни друштва и заеднички контролирани друштва (учество во заеднички вложувања)	292	231	292	231
Вложувања во придружни друштва во земјата Когел стил ДОО	231	231	231	231
Вложувања во Гас и Електрицити трејдинг ДОО Скопје	61	-	61	-
Вкупно	652	591	652	591
Елиминација по консолидација	(591)		(591)	
Вкупно по консолидација	61		61	

БЕЛЕШКА 26. ЗАЛИХИ

	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Залихи				
Залиха на суровини и материјали	4.660	4.660	5.095	5.095
Залиха на резервни делови	6.404	3.393	6.487	3.475
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	662	662	638	638
Стоки	556	537	556	537
Вкупно	12.281	9.251	12.776	9.746
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	12.281		12.776	

Суровините, материјалите, резервните делови, ситниот инвентар и авто гумите се водат по просечна цена, а трговските стоки се водат по продажна цена.

БЕЛЕШКА 27. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Во илјади (000) МКД

	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Краткорочни побарувања				
Побарување од поврзани субјекти	80.291	71.495	77.300	71.560
Побарувања од купувачи	257.985	257.985	268.788	268.788
Побарувања од купувачи во земјата	28.532	28.532	56.467	56.467
Побарувања за камати (договорни и казнени)	51.418	51.418	51.418	51.418
Побарувања од специфично работење со неповрзани друштва	1.653	1.653	-	-
Спорни и сомнителни побарувања	177.429	177.429	161.951	161.951
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	(1.047)	(1.047)	(1.047)	(1.047)
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	268	-	659	391
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	268	-	659	391
Побарувања од државата	2.240	675	3.798	950
Данок на додадена вредност	375	16	1.566	9
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	1.842	637	2.231	941
Побарувања за повеќе платен данок на имот	22	22	-	-
Побарување од вработени	164	164	164	164
Останати побарувања од вработените	164	164	164	164
Останати побарувања	-	-	-	0
Краткорочни финансиски средства	17.942	-	17.942	-
АВР	29.179	29.179	30.748	30.748
Однапред платени трошоци	29.179	29.179	30.748	30.748
Вкупно	388.092	359.498	399.399	372.601
Елиминација по консолидација	(80.197)		(77.183)	
Вкупно по консолидација	307.895		322.216	

Старосната структура на побарувањата од купувачите на konto 12000 со положба на 31 декември 2023 година без тужените побарувања е како што следи:

Побарувања од купувачи konto 120000	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Недоспеани		
Од 0-30 дена	19.291	28.428
Од 31-90 дена	2.124	2.981
Од 91-365 дена	3.548	6.949
Од 1 до 3 години	3.481	11.923
Над 3 години	89	6.186
Вкупно	28.532	56.467

Сегашните активни временски разграничувања се во вкупен износ од 29.179 илјади денари и се однесуваат на однапред пресметани трошоци спрема физичкото лице Качурков Ѓорѓи (по основ на главен долг). Првичното извршно решение е заведено под бр. 996/2019 според кое, Друштвото за трговија со гас и електрична енергија ГАС \$ Електрицити ДОО Скопје и РЖ Услуги АД Скопје, се задолжуваат на доверителот Ѓорѓе Качурков да му исплатат долг кој е настанат со преземање на обврската од страна на Ѓорѓи Качурков од Комерцијална банка АД а врз основа на Договор за отстапување на дел од побарување од 16.11.2018 година склучено помеѓу отстапувачот Комерцијална банка и примачот Ѓорѓе Качурков. За истите побарувања склучен е нов договор заведен под број 0307/1/1 од 17.08.2022 година за отстапување на побарувањето и тоа помеѓу физичкото лице Ѓорѓи Качурков и правното лице Феинг ДООЕЛ Скопје, со што овие побарувања се отстапени на Феинг ДООЕЛ Скопје.

БЕЛЕШКА 28. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Парични средства и парични еквиваленти	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Парични средства на трансакциски сметки во денари	12.176	11.892	8.156	7.842
АЛФА БАНКА – СИЛК РОАД	201	6	214	7
НЛБ БАНКА	11.329	11.251	7.525	7.525
НЛБ – ВИЗА	20	20	58	58
ВИЗА НЛБ 2РА КАРТ	20	20	35	35
СТОПАНСКА БАНКА	30	30	34	34
ВИЗА СТОПАНСКА БАНКА	7	7	8	8
ШПАРКАСЕ БАНКА	559	559	174	174
ПРОКРЕДИТ	10	-	108	-
Парични средства на трансакциски сметки во девизи	36	-	36	-
Девизни сметки	36	-	36	-
Парични средства во благајна	55	27	60	32
ГЛАВНА БЛАГАЈНА	55	27	60	32
Вкупно	12.266	11.919	8.253	7.874
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	12.266		8.253	

Од консолидираниот извештај за паричните текови даден во консолидираните финансиски извештаи на страна 8, може да се види дека Групацијата има:

Паричен тек	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Паричен тек од оперативни активности	11.381	11.412	34.547	37.035
Паричен тек од инвестициски активности	(6.824)	(6.824)	(25.460)	(25.460)
Паричен тек од финансиски активности	(543)	(543)	(20.386)	(20.386)
Нето пораст/намалување на готовината:	4.014	4.045	(11.299)	(8.812)
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	4.014		(11.299)	

БЕЛЕШКА 29. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Главнина и резерви	Во илјади (000) МКД			
	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Основна главнина запишан и уплатен капитал	506.371	505.704	506.372	505.704
Сопствени акции	(11.502)	(11.502)	(11.502)	(11.502)
Ревалоризациска резерва	207.805	207.805	207.805	207.805
Резерви	18.870	13.548	29.775	24.453
Задржана (акумулирана) добивка од претходни години	26.009	2.802	25.188	2.802
Пренесена загуба	(72.176)	-	(71.626)	-
Добивка од тековната година	769	(543)	821	-
Загуба за тековната година	(11.185)	(11.173)	(10.912)	(10.905)
Вкупно	664.962	706.641	675.921	718.357
Елиминација по консолидација	(591)		(591)	
Вкупно по консолидација	664.371		675.330	

Структурата на капиталот според акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност со состојба на 31 декември 2022 година е следната:

Ред. број	Акционери	Број на обични акции	Вредност на 1 акција (5,11 ЕУР)	% на учество во основната главнина
1	Акционери	1.571.668	8.031.223,48	100,00
	Вкупно ЕУР:	1.571.668	8.031.223,48	100,00

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во консолидираните финансиски извештаи на страна 7.

БЕЛЕШКА 30. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Тековни обврски	2023		2022	
	Група	Матично	Група	Матично
Обврски спрема поврзани друштва	27.362	8.702	24.349	5.623
Обврски од поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги во земјата	27.339	8.679	24.349	5.623
Обврски од поврзани друштва за аванси, депозити и кауции во земјата	23	23	-	-
Обврски спрема добавувачи	10.216	10.163	18.774	18.664
Обврски спрема добавувачи во земјата	10.216	10.163	18.774	18.664
Обврски спрема добавувачи од странство	-	-	-	-
Останати обврски од добавувачи	-	-	-	-
Обврски за примени аванси, депозити и кауции	4.438	-	4.438	-
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	4.313	-	4.313	-
Обврски за примени аванси	125	125	125	125
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1.607	1.285	1.362	1.057
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1.607	1.285	1.362	1.057
Обврски спрема вработени	3.162	2.530	2.731	2.127
Обврски за плата и надоместоци на плата	3.162	2.530	2.731	2.127
Обврски за надоместоци на трошоците на вработените	-	-	-	-
Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори	-	-	-	-
Останати обврски спрема вработените	-	-	-	-
Тековни даночни обврски	2.638	1.552	1.946	1.946
Обврски за данокот на додадена вредност	2.586	1.501	1.940	1.940
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	46	46	-	-
Обврски за персонален данок на доход	6	6	5	5
Обврски за данок на имот	-	-	-	-
Обврски по заеми и кредити	103.210	54.688	104.863	56.341
Обврски по краткорочни кредити по договор	67.673	54.688	64.118	51.133
Обврски по краткорочни позајмици од неповрзани субјекти	-	-	5.000	5.000
Камати по договор	-	-	208	208
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	35.537	-	35.537	-
Останати краткорочни обврски	85	85	-	-
Пасивни временски разграничувања	-	-	-	-

Вкупно	152.718	79.005	158.463	85.757
Елиминација по консолидација	(80.197)		(77.183)	
Вкупно по консолидација	72.520		81.280	

Старосната структура на обврските спрема добавувачите во земјата за тековната и претходната година е како што следи:

Обврски спрема добавувачи konto 220000	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Недоспеани		
Од 0-30 дена	10.216	17.761
Од 31-90 дена	-	688
Од 91-365	-	318
Од 366 до 3 години	-	7
Над три години	-	-
Вкупно	10.216	18.774

БЕЛЕШКА 31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

31.1. Хипотеки

Групацијата има дадено свој имот под хипотека каде носител на правото (доверител) била Комерцијална Банка а Хипотекарен должник Рудници и железарница Услуги АД Скопје. Износот на побарувањето било 16.500.000 ЕУР со правен основ на запишување – Извршна исправа број на документ ОДУ бр. 258/12 од 29.05.2012 година на Нотар Зорица Пулејкова и анекс кон ОДУ 258/12 нотар Зорица Пулејкова со ОДУ бр. 421/12 од 17.09.2012 од нотар Зорица Пулејкова.

Ѓорѓе Качурков го презема горенаведеното побарување од Комерцијална Банка АД врз основа на Договор за отстапување на дел од побарување од 16.11.2018 година склучено помеѓу отстапувачот Комерцијална Банка и примачот Ѓорѓе Качурков. Износот на преземањето е 500.000 ЕУР, правниот основ на запишувањето е со Нотарски акт (извршна исправа) ОДУ БР.420/13 од 03.10.2013 година на нотар Зорица Пулејкова и Солемизиран Договор за отстапување на дел од побарување како Анекс 1 кон ОДУ 661/18 и ОДУ БР.420/13 од Нада Палиќ со ОДУ БР.79/19 од 05.02.2019 година на нотар Нада Палиќ и Ѓорѓе Качурков се запишува како носител на право на залог (хипотека) на наведениот имот.

Друштвото има ставено под хипотека имот (згради) со вкупна површина од 5.282 м2 според имотен лист 5272 КО на Гази Баба. Хипотеката се однесува на:

- згради изградени на КП 2206, 2211, 2213, 2218, 2219, 2223, 2256, 2262, 2290 и 2301

31.2. Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2023 година Групацијата се јавува како тужител и како тужена страна во 32 (триесет и две) судски постапки од кои во 27 постапки се јавува како тужител (тужени се побарувања од купувачи и побарувања за дадени аванси на поврзани субјекти) во вкупен износ од 296.029 илјади денари и во 5 судски постапки се јавува како тужена страна. Иако овие судски постапки се комплексни, неизвесни и долготрајни и не може со сигурност да се предвиди нивниот исход, сепак во наредниот период се очекува прилив на парични средства.

31.3. Гаранции

Во текот на 2023 година Групацијата не користи банкарски гаранции.

БЕЛЕШКА 32. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Во рамките на Групацијата поврзаните друштва остваруваат трансакции во нормалниот тек на работење. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки.

Меѓусебните трансакции на ентитетите во рамките на Групацијата (РЖ Услуги АД Скопје, Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје и Когел Стил ДОО Скопје) како што се побарувањата, обврските, приходите и расходите, вложувањата и капиталот се елиминирани во овие консолидирани финансиски извештаи.

БЕЛЕШКА 33. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА КОНСОЛИДИРАНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По датумот на составување на консолидираниот извештај за финансиската состојба како последователен настан можеме да го спомнеме следното:

Со потврда за намиреност на побарување од Извршител Павел Томашевски од 22.04.2024 година се потврдува дека матичното друштво во рамките на Групацијата врз основа на извршна исправа ОДУ бр. 420/13 од 03.10.2013 на Нотар Зорица Пулејкова го намирал долгот во целост спрема доверителот Горѓе Качурјов.

Матичното друштво во рамките на Групацијата има дадено свој имот под хипотека каде носител на правото (доверител) е Друштво за Финансиско Енергетски Инжинеринг ФЕИНГ ДООЕЛ Скопје а Хипотекарен должник матичното друштво РЖ Услуги АД Скопје. Ианосот на побарувањето е 29.000.000 со правен основ на запишување Солемизација – Договор за залог – хипотека со ОДУ број 201/24 од 11.03.2024 година на нотар Нада Палиќ и правен основ Солемизација – Потврдување од приватна исправа – Договор за отстапување на побарување ОДУ број 376/24 од 04.04.2024 година на нотар Фросина Клисароска Канчевска.

Дополнително е започната процедура од страна на матичното друштво во рамките на Групацијата за бришење на хипотеката дадена во имотниот лист.

За ГРУПАЦИЈА Рудници и железарница УСЛУГИ
АД Скопје

Извршен член на одбор на Директори



Јован Гечески

Законска обврска за составување на Консолидирана годишна сметка и Консолидиран годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Консолидираната годишна сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Консолидиран Извештај за финансиската состојба, Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Групацјата за деловната година.

Во согласност со член 477 став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Групацјата, покрај Консолидираната годишна сметка, односно консолидираните финансиски извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и Консолидиран Извештај за работењето на Групацјата за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на Консолидираната годишна сметка, истата се состои од Консолидиран Извештај за финансиската состојба, Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Консолидираната годишна сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Консолидираната годишна сметка на Групацјата и Консолидираниот Годишен извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Извршниот член на Одбор на директори на Групацјата го изготвил и потпишал консолидираниот годишен извештај за работењето.

За ГРУПАЦИЈА - Рудници и железарница УСЛУГИ
АД Скопје

Извршен член на Одбор на директори


Јован Гечески

Консолидирана годишна сметка

- Консолидиран извештај за финансиската состојба
- Консолидиран извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 05180694

Целосно име: Рудници и железарница УСЛУГИ акционерско друштво-Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	404.448.766,00			413.365.254,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	9.352.536,00			9.352.536,00
5	-- Гудвил	9.352.536,00			9.352.536,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	395.034.830,00			403.951.318,00
10	-- Недвижности (011+012)	305.931.362,00			309.379.392,00
11	-- Земјиште	138.082.781,00			138.082.781,00
12	-- Градежни објекти	167.848.581,00			171.296.611,00
13	-- Постројки и опрема	84.865.163,00			92.852.288,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	4.226.881,00			1.708.214,00
19	-- Останати материјални средства	11.424,00			11.424,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	61.400,00			61.400,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	61.400,00			61.400,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	303.263.807,00			312.497.651,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	12.281.102,00			12.775.515,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	4.659.915,00			5.095.500,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7.065.393,00			7.124.221,00
42	-- Залихи на трговски стоки	555.794,00			555.794,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	260.773.933,00			273.526.974,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	117.274,00			117.272,00
47	-- Побарувања од купувачи	257.984.772,00			268.788.169,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	268.272,00			659.300,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	2.239.615,00			3.798.233,00
50	-- Побарувања од вработените	164.000,00			164.000,00

52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	17.942.340,00		17.942.340,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	8.863.111,00		8.863.111,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	9.079.229,00		9.079.229,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	12.266.432,00		8.252.822,00
60	-- Парични средства	12.266.432,00		8.252.822,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	29.179.086,00		30.747.500,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	736.891.659,00		756.610.405,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	664.371.253,00		675.330.446,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	505.780.799,00		505.780.799,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	11.501.612,00		11.501.612,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	207.805.153,00		207.805.153,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	18.870.100,00		29.775.312,00
72	-- Законски резерви	13.547.737,00		24.452.949,00
74	-- Останати резерви	5.322.363,00		5.322.363,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	26.008.970,00		25.188.134,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	72.176.272,00		71.625.845,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	10.415.885,00		10.091.495,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	72.520.406,00		81.279.959,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	72.520.406,00		81.279.959,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	10.215.402,00		18.774.239,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	125.475,00		125.475,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.606.990,00		1.361.602,00
100	-- Обврски кон вработените	3.161.593,00		2.731.121,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.638.325,00		1.946.487,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	54.687.667,00		56.341.035,00
108	-- Останати краткорочни обврски	84.954,00		
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	736.891.659,00		756.610.405,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	191.468.844,00			259.220.280,00
202	-- Приходи од продажба	191.079.698,00			258.883.725,00
203	-- Останати приходи	389.146,00			336.555,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	198.761.056,00			259.595.418,00

208	-- Трошоци за сировини и други материјали	100.353.148,00		152.373.623,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки			6.200,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	6.736.256,00		7.875.631,00
212	-- Останати трошоци од работењето	17.750.182,00		19.417.457,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	56.471.749,00		49.681.910,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	35.652.981,00		31.627.705,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.895.491,00		2.482.273,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	15.008.746,00		13.284.137,00
217	-- Останати трошоци за вработените	2.914.531,00		2.287.795,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	15.740.660,00		15.192.762,00
222	-- Останати расходи од работењето	1.709.061,00		15.047.835,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	3.618,00		1.977,00
233	-- Останати финансиски приходи	3.618,00		1.977,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	3.041.769,00		9.625.992,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.038.181,00		9.585.531,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	3.588,00		40.461,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	10.330.363,00		9.999.153,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	10.330.363,00		9.999.153,00
252	-- Данок на добивка	85.522,00		92.342,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	10.415.885,00		10.091.495,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	91,00		92,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
270	-- Загуба за годината	10.415.885,00		10.091.495,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	10.415.885,00		10.091.495,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	138.082.781,00			138.082.781,00
611	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	56.478,00			64.372,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	167.848.581,00			171.229.206,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 ОД БС)	11.942.340,00			11.942.340,00

634	-- Обврски по заеми и кредити земено од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 од БС)	54.687.667,00		56.341.035,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	25.694.102,00		26.602.946,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	10.805.602,00		11.149.176,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	14.888.500,00		15.453.770,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)			3.539.214,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	3.450.656,00		
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	389.146,00		336.555,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.482.683,00		3.603.413,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	219.624,00		163.473,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	424.413,00		78.273,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	29.771,00		50.443,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	44.379.762,00		45.552.971,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	49.881.170,00		94.865.698,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	131.860,00		182.543,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	236.547,00		348.732,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	365.813,00		934.207,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	554.511,00		630.451,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	83.060,00		81.093,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	278.636,00		180.676,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.457.642,00		1.240.399,00
696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	462.126,00		223.078,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	8.553,00		11.092,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	174.800,00		134.400,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.200.000,00		1.999.999,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	276.484,00		283.389,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	77.896,00		146.032,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	152.584,00		229.063,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа	91,00		92,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2291	- 35.23 - Трговија на гас преку дистрибутивните системи	0,00			
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	10.805.602,00			
2370	- 46.71 - Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи	0,00			
2387	- 47.30 - Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	0,00			
2422	- 49.50 - Цеговоден транспорт	152.578.381,00			
2478	- 64.99 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место	37.670,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	12.695.598,00			
2545	- 82.99 - Останати деловни помошни услужни дејности, неспомнати на друго место	464.311,00			
2552	- 84.24 - Работи на јавниот ред и безбедноста	14.890.900,00			

Потпишано од:

МАЈА НИКОЛОВА

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Консолидиран годишен извештај за работењето

РЖ Услуги АД Скопје

РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА
„УСЛУГИ“ Акционерско друштво

Бр. 0204-1307/1

29.04 20 24 год.

— СКОПЈЕ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА РЖ УСЛУГИ АД СКОПЈЕ И ПОВРЗАНИТЕ
ДРУШТВА СО НЕГО ЗА 2023 ГОДИНА

Годишен извештај за работењето на ДРУШТВОТО РЖ УСЛУГИ АД Скопје и поврзаните друштва

I. Податоци за РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва :

Акционерското друштво Рудници и железарница УСЛУГИ со седиште на ул. 16-та Македонска бригада бр. 18 Скопје, е регистрирано согласно Законот за трговски друштва. Постоењето на Друштвото датира од 1967 година како дел од секторот Енергетика, во Рудници и Железарница Скопје. Од 1997 година е формирана како посебна компанија која им дава услуги на сите субјекти во Рудници и Железарница Скопје. Основна дејност на друштвото е ценоводен транспорт. Регистрираната претежна дејност на друштвото е под шифра 49.50- ценоводен транспорт. Единствениот даночен број на друштвото е 4030997275072, а матичниот број на друштвото е 5180694.

Акционерскиот капитал има вредност од 8.035.808 евра со вкупен број на акции во износ од 1.571.668 со номинална вредност од 5.11 евра по акција во посед на акционери 2895 акционери (2929 акционери во 2021 год.)

Органи на управување на друштвото се:

а) Собрание;

б) Одбор на директори

Претседател на Одборот на директори Ѓорѓе Качурков. Раководно и одговорно лице за работењето на РЖ УСЛУГИ АД Скопје е Јован Гечески. Неизвршни членови на Одборот на директори се:

- Славчо Стојанов, дипломиран машински инженер
 - Филип Мешков, дипломиран правник,
 - Александар Кечовски, дипломиран машински инженер,
- Друштвото спаѓа во групата на големи деловни субјекти.

Матичното друштво е:

- доминантен сопственик на Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје односно учествува со 100% во главнината на истото, којашто изнесува 5.800 евра.
- учествува со 75% во основната главнина на КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје кое што има влог во износ од 3.756 евра.

Матичното друштво котира на Македонската берза за хартии од вредност.

Бројот на вработените во РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва во 2023 година изнесува (91 вработени во 2022 год.). Во матичното друштво бројот на вработени е 72

II. Фактори кои влијаат врз работењето на РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва

Општите услови на стопанисување на во тековната година се случни и како во претходната. РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва продолжи со долгогодишното градење на коректни односи со комитентите и продолжување на соработката со голема доверба.

III. Основни финансиски извештаи

Во периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година Друштвото РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва управувањето и раководењето го организираше преку преземање мерки и активности за подобрување на материјалната и финансиската состојба на друштвата. Активностите беа насочени кон зголемување на продуктивноста, а со цел ставање во функција и целосно искористување на капацитетите.

Состојбата на РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва поврзана со остварените финансиски резултати е претставена во скратената форма на:

Извештај за добивка/загуба и останата сеопфатна добивка	(во 000 ден.)	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Приходи од продажба (вкупни)	191.469	259.220
Приходи од продажба	191.080	258.884
Останати приходи	389	336
Вкупни расходи од работењето	198.791	259.595
Финансиски приходи	3	2
Финансиски расходи	3.042	9.626
Загуба пред оданочување	10.331	9.999
Останата сеопфатна добивка	/	/
Данок на добивка	85	92
Нето загуба за деловната година	10.416	10.091

Состојбата на РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва поврзана со средствата, обврските и главнината е претставена во продолжение во скратената форма на:

Извештај за финансиската состојба	(во 000 ден.)	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Материјални средства	395.035	403.951
Долгорочни финансиски средства	62	62
Гудвил	9.352	9.352
Вкупно нетековни средства	404.449	413.365
Залихи	12.281	12.776
Побарувања од купувачите	257.985	268.788
Краткорочни финансиски средства	17.942	17.942
Останати побарувања и АВР	35.486	35.486
Парични средства	12.266	8.253
Вкупно тековни средства	332.443	343.245
ВКУПНО СРЕДСТВА	736.892	756.610
Главнина и резерви	664.371	675.330
Главнина	505.781	505.781
Сопствени акции	(11.502)	(11.502)
Ревалоризациона резерва	207.805	207.805
Резерва	18.870	29.775
Акумулирана добивка	26.009	25.188
Акумулирана загуба	(72.176)	(71.626)
Добивка/загуба за деловната година	(10.416)	(10.091)
Нетековни обврски		
Тековни обврски	72.520	81.280
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	736.892	756.610

IV.Анализа на основните финансиски показатели

Во 2023 год. РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва оствари негативен финансиски резултат во износ од -10.416 илјади ден.

Остварените оперативни приходи во 2023 година во износ од 191.469 илјади ден. се состојат од:

- приход од услуги во износ од 191.080 илјади ден.
- и останати приходи во износ од 389 илјади ден.

Кај приходите намалувањето во 2023 во однос на 2022 на оперативните приходи се должи на намалената цената на електрична енергија на пазарот и, од кој зависи формирање на цената за испорака и термичка обработка, рецикулација на технолошките води ..

Исто така и вкупните оперативни расходи бележат намалување и изнесуваат 198.761 илјади ден. Овие расходи се однесуваат на:

- трошоци за сировини, материјали и електрична енергија во износ од 100.353 илјади ден.
- услуги кои имаат карактер на материјални трошоци во износ од 6.736 илјади ден.
- останати трошоци од работењето во износ од 17.750 илјади ден.
- трошоци за плати и други надоместоци на вработените се згломени во однос на минатата (2022 год) и изнесуваат од 56,472 илјади ден.
- амортизација на материјални и нематеријални средства во износ од 15,741 илјади ден. и
- останати расходи од работењето во износ од 1,709 илјади ден.

Финансиските приходи се во износ од 3(три) илјади ден. а финансиските расходи се во износ од 3,042 илјади ден.

РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва во 2023 год. има зголемени нетековни средства и тоа: 6,824 илјади ден. од кој во опрема и постројки, 1,487 илјади ден. , 2,073 илјади ден во градежни објекти и 3,264 за алат ,погонски ,канцелариски и транспортни средства.

Тековните средства изнесуваат 332,443ден. и бележат намалување во однос на претходната година

Во наредниот период ќе се продолжи со преземање на активности за надминување на проблемите и потешкотиите со кои се соочуваа друштвата во работењето.

V. Политика на управување со ризиците

Во своето работење друштвата на РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва се изложени на повеќе видови финансиски ризици како што се: пазарен ризик и ризик на ликвидноста.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвата нема да бидат во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва нема вакви проблеми во своето работење.

VI. Развој на РЖ Услуги АД и поврзаните друштва во 2023 година

Во 2023 год. РЖ Услуги АД Скопје и поврзаните друштва своето внимание ќе го насочува кон зголемување на приходите од продажба на услуги, зголемување на инвестициските вложувања со максимално ангажирање на вработените, намалување на трошоците и максимално искористување на капацитетот.

Со залагањето на менаџерскиот тим во насока на истражување на пазарот ќе се создадат претпоставки за остварување на поголем позитивен финансиски резултат.

